



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на НРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Петок, 29 април 1960
Скопје
Број 14 Год. XVI

Претплатата за 1960 год. изнесува 1.500 дин. Овој број чини 48 дин. Жиро сметка број 802—11/1—098.

105.

На основа член 186 став 1 во врска со член 177 став 1 точка 5 и член 185 став 1 од Законот за правата и должностите, изборот и отповикувањето на народните пратеници на Народното собрание на Народна Република Македонија, Републичкиот собор на Народното собрание на Народна Република Македонија на својата Четиринаесета седница одржана на 28 април 1960 година ја донесе следната

ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОКОТ НА ПРАТЕНИЧКИ МАНДАТ И ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ ЗА УПРАЗНЕТО МЕСТО НА НАРОДЕН ПРАТЕНИК ВО РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ВО ИЗБОРНАТА ОКОЛИЈА ПРОБИШТИП

I. Се утврдува дека на народниот пратеник Трајко Ников, избран во изборната околија Пробиштип, му престанал мандатот поради стапување на служба во државната управа.

II. Се одредува да се извршат дополнителни избори за упразнето место на народен пратеник на Републичкиот собор на Народното собрание на Народна Република Македонија, во изборната околија Пробиштип.

III. Дополнителните избори од претходната точка ќе ги распише Републичката изборна комисија согласно член 186 став 2 од Законот за правата и должностите, изборот и отповикувањето на народните пратеници на Народното собрание.

Оваа одлука влегува во сила веднаш.

Број 0102-75
28 април 1960 година
Скопје

Народно собрание
на Народна Република Македонија

Претседател на Републичкиот собор, Киро Георгиевски, с.р.
Претседател на Народното собрание, Лазар Колишевски, с.р.

106.

На основа член 186 став 1 во врска со член 177 и член 185 став 1 од Законот за правата и должностите, изборот и отповикувањето на народните пратеници на Народното собрание, Соборот на производителите на Народното собрание на Народна Република Македонија на својата Петнаесета седница одржана на 28 април 1960 година ја донесе следната

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОКОТ НА ПРАТЕНИЧКИ МАНДАТИ И ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРАТЕНИЦИ НА СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ

I. Се утврдува дека пратеничкиот мандат им престанал на:

— Ванчо Петров, народен пратеник на изборната околија Гевгелија, поради примање на постојана функција во Народниот одбор на општината Гевгелија;

— Секула Манчевски, народен пратеник на изборна околија Идадија IV, поради примање на служба во државната управа;

— Рада Стојковска, народен пратеник на изборна околија Тетово II, поради престанок на својството производител.

— Миле Кузмановски, народен пратеник на изборна околија Кичево, поради тоа што престанал да биде производител во производителната група во која е избран.

II. Се одредува во односните изборни околии да се изврши дополнителен избор за упразнетите места на народните пратеници на Соборот на производителите на Народното собрание на Народна Република Македонија.

Дополнителниот избор ќе го распише Републичката изборна комисија согласно член 186 став 2 од Законот за правата и должностите, изборот и отповикувањето на народните пратеници на Народното собрание.

III. Оваа одлука влегува во сила веднаш.

Број 0102-74
28 април 1960 година
Скопје

Народно собрание
на Народна Република Македонија

Претседател на Соборот на производителите, Борко Темелковски, с.р.
Претседател на Народното собрание, Лазар Колишевски, с.р.

107.

На основа член 37 од Законот за занаетчиството („Службен весник на НРМ“ бр. 3/51 год.) во врска со чл. 14 под „б“ точка 1 алинеа 6 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на републичките органи на управата односно републичките совети („Службен весник на НРМ“ бр. 25/58 год.) и чл. 39 од Законот за органите на упра-

вата на Народна Република Македонија („Службен весник на НРМ“ бр. 14/56 год.), Секретаријатот за труд на Извршниот совет донесува

ПРАВИЛНИК ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ВИСОКОКВАЛИФИКУВАН ЗАНАЕТ- ЧИСКИ РАБОТНИК

I. ПРАВО НА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТ

Член 1

Испит за висококвалификуван занаетчиски работник, по одредбите на овој правилник, можат да полагаат занаетчиски работници што се здобиваат со стручна спрема по пат на приучување со практична работа за одреден занает во занаетчиска стопанска организација, установа или што обавуваат занаетчиска дејност во друга стопанска организација.

Занаетчиски работници што се привремено незапослени, можат да полагаат стручен испит за висококвалификуван занаетчиски работник ако ги исполнуваат условите од овој правилник.

Член 2

Испит за висококвалификуван занаетчиски работник може да полага оној занаетчиски работник, што се здобил со стручна квалификација на квалификуван занаетчиски работник и како таков провел најмалку четири години на сите основни работи од дотичниот занает, а за кое се бара висока точност при изработка и висок квалитет на работа и каде се бара самостојно решавање на проблеми при изработка односно примена на теоретско повисоко знаење, потребно за високо квалификуван занаетчиски работник за самостојно раководење со занаетчиски дуќан, работилница односно со услужно занаетчиско претпријатие.

II. ИСПИТНА КОМИСИЈА

Член 3

Испит за висококвалификуван занаетчиски работник, по правило се полага пред месно надлежна испитна комисија (во натамошниот текст: комисија) на чие подрачје кандидатот бил запослен во последните 6 месеци во својство на квалификуван занаетчиски работник.

По исклучок, ако на тоа подрачје не е образувана комисија, или ако постои некоја друга оправдана причина испитот може да се полага пред друга комисија, со тоа што испитните документи треба да се доставуваат преку органот на управата надлежен за работите на трудот на подрачјето на кое работи кандидатот.

Член 4

Комисијата за висококвалификувани занаетчиски работници се образува при народните одбори на околиите за оние занаети и дејности што се доволно развиени и застапени на нивното подрачје.

Комисијата ја именува надлежниот совет за труд и работни односи на околинскиот народен одбор по предлог на околинската занаетчиска комора а по претходна согласност на предложените лица.

Член 5

Комисијата за висококвалификувани занаетчиски работници се состои од: претседател, два члена и нивни заменици.

Комисијата има и записничар што го именува органот кој ја образувал комисијата.

Претседателот на комисијата и неговиот заменик мора да имаат завршено филозофско образование.

Членовите и нивните заменици се одредуваат еден од редот на инженерите од соодветната струка, а едниот од редот на висококвалификуваните занаетчиски работници од занаетот за кој кандидатот полага испит.

Претседателот и членовите на комисијата како и нивните заменици, по правило треба да имаат најмалку 5 години пракса во својата струка.

По исклучок за некои занаети првиот член на комисијата место инженер може да биде виши техничар односно висококвалификуван занаетчиски работник со најмалку 5 години пракса.

Член 6

Член на комисијата што е спречен да дојде на определениот ден на испитот должен е за тоа да го запознае претседателот на комисијата на два дена пред испитот така благовремено да се повика неговиот заменик.

Член 7

Член на комисијата не може да учествува во работата на комисијата во следните случаи:

- а) ако кандидатот го учел занаетот кај него;
- б) ако кандидатот му е брачен другар или роднина по крв во уторна или удолна права линија, а во побочна линија до втор степен, или ако му е усвоеник;
- в) ако поради лични односи може да се сомнева во неговата објективност (поради: пријателство, кавга, парничење и сл.).

Барање во врска со ова може да направи и членот на комисијата и кандидатот.

По барањето по претходниот став решава органот при кого е образувана комисијата.

Против решението од претходниот став може да се изјави жалба во рок од 3 дена до Републичкиот орган надлежен за работите на трудот.

Член 8

Испитување на кандидатите врши претседателот и членовите на комисијата.

За одделни стручни или општообразовни предмети за кои, со оглед на нивната специјалност, не можат да испитуваат ни претседателот ни членовите на комисијата, органот надлежен за именување комисија ќе одреди посебни испитувачи. Испитувачите можат да бидат: за испитување по општообразовните предмети наставници по тие предмети а за испитување на стручните предмети, наставници од соодветните стручни школи или стручњаци од соодветната гранка.

Предметните испитувачи кои не се членови на комисијата, при испитување и оценување на кандидатите по соодветниот предмет, имаат право и должност на членовите на комисијата (членови испитувачи).

Член 9

Претседателот на комисијата е должен да ја свикнува испитната комисија на заседанија, да раководи со испитот, да се грижи за уредноста на администрацијата на комисијата, да се грижи работата на комисијата да се одвива спрема овој правилник и останатите прописи и одговара за законитоста на работата на комисијата.

Член 10

Стручните испити за висококвалификувани занаетчиски работници се полагаат во редовни испитни рокови.

Во една година можат да се одредат најмногу 4 испитни рокови кои по правило треба да се спроведат во месеците: март, јуни, септември и декември.

Одлука за почетокот на испитните рокови во месеците донесува органот што ја именува комисијата.

Член 11

Комисијата донесува одлука за покажаниот успех по секој предмет со мнозинство на гласови. При еднаква поделба на гласови се смета дека е усвоен оној предлог за кој што гласал предметниот испитувач.

Членот на комисијата кој не е согласен со одлуката, може да го издвои своето мнение во записникот.

Член 12

Општ надзор над работата на комисија врши органот што ја образувал.

Комисијата се именува на една година.

III. ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВА**Член 13**

За полагање стручен испит за висококвалификуван занаетчиски работник, кандидатот поднесува писмена пријава преку стопанската организација односно установата во која работи до надлежниот орган.

Организациите односно установите по претходниот став се должни во рок од 7 дена пријавата да ја испратат до органот на управата надлежен за работите на трудот на народниот одбор на околината при кого е образувана комисијата пред која кандидатот треба да го полага испитот.

Кандидатот кој е привремено вон работен однос, пријавата за полагање испит ја поднесува непосредно до надлежниот управен орган на околината, со тоа што месната надлежност на комисијата се одредува според седиштето на бирото за посредување на трудот во кое се пријавува кандидатот.

Пријавата се поднесува најмалку 30 дена пред одредениот редовен испитен рок.

Во пријавата кандидатот мора да наведе: семејно, татково и родено име, дата и место на раѓањето, стопанска организација во која е запослен, државјанство и пребивалиште, за кој занает сака да полага испит за висококвалификуван занаетчиски работник и дали овој испит веќе го полагал, кога и пред која комисија, накусо да го опише целокупниот стручен стаж во која занаетчиска организација, од кога до кога, во какво својство и на какви работи е работел.

Член 14

Со пријавата за полагање стручен испит за висококвалификуван занаетчиски работник, кандидатот е должен да ги поднесе следните документи:

— оригинален документ за стечена стручна квалификација на квалификуван занаетчиски работник за занаетот за кој бара да полага испит и негов заведен препис од истиот;

— уверение од кое ќе се види дека кандидатот од кога се здобил со стручна квалификација на квалификуван занаетчиски работник, провел најмалку 4 години како квалификуван занаетчиски работник, работејќи на сите основни работи од соодветниот занает, а за кое се бара стручност предвидена во член 2 од овој правилник.

Уверението од претходниот став го издава занаетчиската стопанска организација во која кандидатот е бил запослен како квалификуван занаетчиски работник во дотичниот занает. Уверение издадено од приватен занаетчија, треба да биде заверено од надлежниот управен орган на општината на чија територија се наоѓа дуќанот на приватниот занаетчија.

Член 15

Ако органот на управата од чл. 13 став 2 од овој правилник утврди дека кандидатот ги исполнува условите за допуштање на испит за висококвалификуван занаетчиски работник според одредбите на овој правилник, донесува решение со кое се одобрува полагање на испитот.

Решението мора да биде донесено во рок од 15 дена по добивањето на пријавата.

Ако надлежниот управен орган утврди дека кандидатот не ги исполнува условите за полагање, со решение ќе го одбие од полагањето на испитот.

Против решението од претходниот став, кандидатот може да изјави жалба преку органот што го донел решението до републичкиот орган на управата надлежен за работите на трудот во рок од 10 дена од денот на приемот на решението.

Член 16

Решението со кое се одобрува полагање на испитот се доставува на кандидатот и на претседателот на комисијата. Кон решението што се донесува на претседателот на комисијата се приложува и пријавата со сите останати списи врз основа на кои е донесено решението.

Член 17

На 15 дена пред испитниот рок, претседателот на комисијата ги разгледува сите добиени испитни предмети, се консултира со членовите на комисијата, а потоа прави план за полагање на испитите, групирајќи ги кандидатите по занаети и води сметка сите пријавени кандидати да бидат повикани на испит во односниот испитен рок.

Испитниот план, претседателот на испитната комисија го доставува преку органот при кого е образувана комисијата до Секретаријатот за труд на Извршниот совет. На основа предвидениот план претседателот на комисијата најмалку 10 дена пред полагањето на испитот ја повикува комисијата и кандидатите со покана во која е назначено времето и местото на одржувањето на испитот.

IV. ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТОТ

Член 18

Испитот за висококвалификуван занаетчиски работник се состои од практичен и теоретски дел.

Кандидатот го полага прво практичниот а потоа теоретскиот дел на испитот.

Испитот е јавен.

Член 19

Пред почетокот на испитот комисијата најнапред го утврдува идентитетот на кандидатите преку лична карта, а потоа претседателот на комисијата ги запознава кандидатите за текот и начинот на полагање на испитот, како и за правото и должностите на комисијата и кандидатите.

Член 20

Кандидатот кој не се јави на означеното место и време за одржување на испитот или пред да започне испитот, одбие да полага, се смета дека одустанал од полагањето на испитот во односниот испитен рок.

Ако кандидатот докаже дека бил спречен да се јави во означеното време и место за полагање на испитот, а испитниот срок уште трае, комисијата може да му одобри да го полага испитот.

Кандидатот што самоволно без оправдани причини ќе го напушти започнатиот испит се смета дека е паднал на испитот.

Ако кандидатот во текот на полагањето на испитот се разболи или по други оправдани причини биде спречен да го продолжи полагањето на испитот, комисијата ќе утврди кој предмети ги положил, а за останатите предмети полагањето ќе го одложи.

ПРАКТИЧЕН ИСПИТ

Член 21

Практичниот дел на испитот опфаќа изработка на практична задача и давање нужни појасненија во врска со задачата.

Практичната задача кандидатот ја извлекува со испитно ливче на кое се означува задачата, како и времето и местото на нејзиното изработување.

Ако кандидатот најдоцна 10 минути по извлекувањето на ливчето изјави дека не може да одговори на поставената задача, му се позволява да извлече друго ливче. Во записникот се забележува овој факт за да се има предвид при оценувањето на кандидатот.

Член 22

Практичната задача се состои од изработка на еден или повеќе предмети односно каде со оглед на природата на соодветниот занает не е можна изработка на предмети, од извршувањето на некоја работа од соодветниот занает.

Задачата од практичниот испит ќе се дава според пропишаната испитна програма за соодветна струка — занает за кој кандидатот полага испит.

Член 23

Кандидатите по извлекување на ливчето со кое му се дава практичната задача, изработуваат во времето што ќе го определи испитната комисија,

но најмалку од 2 часа, писмена документација која според карактерот на занаетот треба да содржи:

а) основни технички цртежи-скици;

б) список со материјалите — сировините потребни за изработка на практичната задача, како и алатот — машините потребни за изработка на задачата;

в) економско-техничко образложение.

По завршеното писмено образложение комисијата истото го прегледува а претседателот го потпишува и му го враќа на кандидатот кој по тоа пристапува кон изработка на практичната работа.

Член 24

Кандидатите за висококвалификувани занаетчиски работници практичната задача ја работат по правило во претпријатијата, односно занаетчиски задруги што ќе ги определи комисијата.

Стопанската организација, во која е кандидатот упатен да работи практична задача (работа), е обавезна на кандидатот да му обезбеди потребно работно место за изведување на практичната испитна задача.

Практичната задача кандидатите ја работат под контрола на членови на испитната комисија што ќе ги определи претседателот на комисијата. Овие членови се одговорни за самостојното изработување на дотичната задача од страна на кандидатите.

Член 25

Практичната задача кандидатот е должен да ја заврши во определениот рок и покаже пред комисијата во определеното време.

Со изработениот предмет, односно изведените работни операции кандидатот ја поднесува и пишената работа што ја предварително изработил според член 22 од овој правилник.

По тоа кандидатот пред комисијата дава теоретско стручно образложение (одбрана) за изработениот предмет односно изведените операции.

Член 26

По завршениот практичен дел од испитот, испитната комисија се повлекува и решава дали кандидатот, на основа изработениот практичен задаток и даденото стручно образложение (одбрана) го положил или, не, практичниот дел од испитот. Ова веднаш усмено му се соопштува на кандидатот.

Решението од претходниот став се донесува согласно чл. 11 од овој правилник.

Оценката за практичниот дел на испитот е „положил“ или „не положил“.

Претседателот на комисијата е должен на кандидатот што не го положил практичниот дел од испитот да му го образложи решението на комисијата.

Кандидатот што не го положил практичниот дел на испитот не се пушта на полагање на теоретскиот дел од испитот. Истиот има право повторно да се јави на испитот во срок што ќе го определи комисијата. Овој срок не може да биде покус од една година.

ТЕОРЕТСКИ ИСПИТ**Член 27**

На теоретскиот дел од испитот се пуштаат кандидатите што го положили практичниот дел на испитот.

Теоретскиот дел од испитот се состои од писмен и усмен испит.

Член 28

Писмен испит се полага само по македонски јазик.

Времетраењето на писмениот испит го определува испитната комисија, но истото не може да биде покусо од 2 часа.

Темата на писмениот испит ја одредува предметниот наставник. Тој е должен на еден ден спроти полагањето на писмениот испит на претседателот на комисијата да му предаде најмалку 3 теми во затворен плик, а на самиот ден на испитот комисијата една од предложените теми одредува за задача.

Член 29

Сите кандидати што се допуштени на испитот, писмената задача ја работаат едновременно и во иста просторија.

Непосредно пред давањето на писмената задача, претседателот на комисијата ќе им соопшти на кандидатите за начинот на работата и должностите на кандидатите при изработката на задачата.

Член 30

Писмената задача се работи под надзор на претседателот на комисијата и предметниот наставник (испитувач).

Член 31

При изработка на писмената задача, односно по завршување на определеното време за писмената задача, предметниот испитувач ги прима задачите, прегледува и оценува.

Оценката од претходниот став се зема во обзир при конечното оценување по македонски јазик и утврдување писменоста на кандидатот.

Член 32

На усниот (теоретски) испит се пуштаат сите кандидати без оглед на тоа дали на писмениот испит добиле слаба оценка или не.

Член 33

Теоретскиот испит се полага според пропишаните програми за општо образование и стручни предмети во секоја струка, занает.

Теоретскиот испит се полага по предмети. Најпрвин се полагаат стручните предмети, а потоа општообразовните.

Испитувањето на секој кандидат по еден предмет — трае по правило 15—20 минути. На кандидатот треба да му се даде полна слобода и без помош да го покаже своето знаење.

Испити можат да се одржуваат во работно и воиработно време но најдоцна до 21 часот во текот на денот.

Член 34

Прашањата ги составува претходно предметниот испитувач на основа пропрамата за соодветна струка — занает.

Член 35

На теоретскиот испит кандидатот треба да покаже дека ја совладал материјата од стручните и општообразовните предмети пропишани за соодветна струка — занает.

Член 36

Теоретскиот испит се полага со ред по предмети. Во еден ден се полага еден или повеќе предмети во зависност од бројот на кандидатите од дотичната група.

Член 37

Пред почетокот на (усниот) теоретски испит, претседателот на комисијата ги запознава кандидатите со техниката на усниот испит и ги предупредува на нивните права и должности при полагањето на испитот.

Член 38

На усниот испит секој кандидат извлекува по едно ливче. Ако кандидатот најкасно 5 минути по извлекувањето на ливчето изјави дека не може да одговори на извлечените прашања, му се позволува да извлече друго ливче, а во записникот се забележува овој факт за да се има предвид кога ќе се оценува кандидатот.

На првиот кандидат при почнувањето на испитот треба да му се остави време од 15 минути за размислување. Другите кандидати размислуваат додека одговара нивниот претходник.

Член 39

За време на усниот испит членовите на испитната комисија водат забелешки за одговорите на кандидатот. По завршеното полагање на еден предмет, на кандидатот му се утврдува конечно оценката од тој предмет согласно чл. 11 од овој правилник.

Член 40

По завршување на испитот од теоретскиот дел на сите предмети, испитната комисија се повлекува и утврдува дали кандидатот на основа покажаниот резултат го положил или не, теоретскиот дел од испитот.

Оценката на теоретскиот дел на испитот е „положил“ или „не положил“.

Одлука по претходниот став се донесува согласно чл. 11 од овој правилник.

Член 41

До колку кандидатот добил слаба оценка по еден или два предмети од теоретскиот дел на испитот се упатува на поправен испит од тие предмети на првиот испитен рок по истекот на три месеци.

Ако кандидатот добил слаба оценка повеќе од 2 предмета се упатува на повторно полагање на целиот теоретски испит во испитниот рок по истекот на 6 месеци.

Член 42

Испит за вискоквалификуван занаетчиски работник може да се полага неограничено пати.

Член 43

За текот на испитот се води записник по образец пропишан од Секретаријатот за труд на Извршниот совет.

Записникот го води записничарот.

За секој кандидат се води одделен записник.

Во записникот се внесуваат сите поважни моменти а особено:

- а) назив на испитната комисија, орган при кого е формирана и дата кога е записникот составен;
- б) кога испитот започнал и кога завршил;
- в) презиме и име на претседателот и членовите на комисијата, записничарот, односно нивните заменици;
- г) презиме, татково име и име, дата и место на раѓањето на кандидатот, место на живеењето, како и место на претпријатието — установата во која е запослен, до колку е кандидатот во работен однос;
- д) по кој пат кандидатот полага испит;
- е) задача за практичниот испит, место каде е работена практичната задача — работа, време определено за практичната задача и членот под чија контрола е вршена практичната работа;
- ж) прашања од секој предмет на теоретскиот дел од испитот што биле поставени на кандидатот и оценка за секој предмет поодделно;
- з) решение на комисијата за успехот на кандидатот и евентуално мислење, доколку кандидатот не го положил испитот и рокот во кој треба да го повтори.

Записникот го потпишува претседателот, членовите на комисијата и записничарот. Записникот се оверува со печат на органот при кого е образувана комисијата.

Член 44

Кандидатот што го положил целиот испит органот при кого е образувана комисијата му издава документ по образец што ќе го пропише Секретаријатот за труд на Извршниот совет.

Член 45

Списите по предметите по кои комисијата ја завршила работата, претседателот ги предава на органот при кого е образувана комисија, посебно за кандидатите што го положили целиот испит и посебно за кандидатите што паднале на испит.

V. ТРОШОЦИ И НАДОМЕСТОЦИ

Член 46

На претседателот, членовите, испитувачите и записничарот на испитната комисија за работа во комисијата им припаѓа хонорар. Хонорарот го исплатува органот при кого е образувана испитната комисија со тоа што претходно обезбедува финансиски средства од занаетчиските стопански организации и установи во кои се запослени кандидатите, а за оние што се привремено вон работен однос од соодветното биро за посредување на трудот при кого се кандидатите на материјално обезбедување. Административните трошоци за работата на комисијата ги поднесува органот при кого е образувана комисијата.

Хонорарот од претходниот став го поднесува занаетчиската стопанска организација или установа во која е кандидатот запослен. Ако на испитот кандидатот биде одбиен на повторен испит хонорарот и за овој испит го поднесува стопанската организација или установата во која е запослен. За секое евентуално натамошно полагање, хонорарот за комисијата го поднесува кандидатот.

Член 47

Висината на хонорарот предвиден во претходниот член го определува со решение органот при кого е образувана испитната комисија.

Член 48

На работникот кога полага испит за висококвалификуван занаетчиски работник во местото на постојаното запослување за времето на полагањето на испитот му припаѓа надоместување на платата односно личниот доход во висина на тарифната ставка, односно спрема платата по систематизацијата која кандидатот ја добива во установата односно занаетчискиот дуќан. На работникот кога полага испит за висококвалификуван занаетчиски работник надвор од местото на постојаното запослување му се надоместуваат и патните трошоци и дневници по постојните прописи односно по тарифниот правилник. Надоместувањето по овој член го поднесува стопанската организација, односно установата во која работникот е запослен.

При првото полагање на стручен испит на кандидатот му припаѓа надоместување на заработувачката, патните и дневните трошоци. Ако кандидатот биде одбиен на повторен испит, споменатите надоместувања му припаѓаат и при полагање на овој испит. За секое понатамошно полагање, кандидатот нема право на надоместување предвидени со овој член.

Надоместување не му припаѓа на работникот и кога без оправдани причини го прекинал полагањето на испитот или го напуштил испитот.

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 49

Занаетчиските работници кои според Законот за занаетчиството (чл. 176) имале право да полагаат испит за висококвалификуван занаетчиски работник без претходна квалификација на квалификуван занаетчиски работник, а во определениот срок не го искористил тоа право, тие лица ако обавуваат занаетчиска дејност можат до крајот на 1961 година да полагаат на право испит за висококвалификуван занаетчиски работник.

Член 50

Овој правилник влегува во сила со денот на неговото објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 05-572

15 февруари 1960 година

Скопје

Секретар за труд
на ИС,
Асен Симитчиев, с. р.

108.

На основа член 6 став 2 од Законот за работните односи на земјоделските работници кај приватните работодаатели („Службен весник на НРМ“ бр. 5/60 год.), Секретаријатот за труд на Извршниот совет донесува

ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА НА ДОГОВОРОТ ЗА РАБОТА ШТО СЕ СКЛУЧУВА ПОМЕЃУ ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ РАБОТНИЦИ И ПРИВАТНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Член 1

Со овој правилник се одредуваат поблиску елементите што треба да ги содржи договорот за работа што се склучува помеѓу земјоделските работници и приватните работодаатели.

Член 2

Кон член 6 точка 1 од Законот

Во делот за засновување на работниот однос договорот треба да содржи:

1. време за кое договорот за работа се склучува (определено или неопределено време);
2. означување на рокот на траењето на договорот, склучен на определено време;
3. дата кога работникот е должен да стапи на работа.

Член 3

Кон член 6 точка 2 од Законот

Делот за видот на работите што ќе ги врши работникот треба да содржи:

1. назначување видот на работите што работникот е должен да ги врши во работното време;
2. случаите кога може работникот привремено да се распоредува на други работи (како на пр: поради намалувањето на обемот на работите, привременото прекинување на работите и сл.);
3. определување на времето за кое работникот привремено може да се распоредува на други работи.

Член 4

Кон член 6 точка 3 од Законот

Делот за работното време треба да содржи:

1. почнувањето и завршувањето на редовното работно време во текот на денот;
2. случаите кога може да се воведи продолжено редовно работно време и неговото траење.

Член 5

Кон член 6 точка 4 од Законот

Во делот за износот на платата, времето и начинот на исплатата, договорот треба да содржи:

1. износот на платата;
2. износот на платата која е должен работодаелот да ја исплатува на работникот во случаите кога работникот користи давачки во натура;
3. видот и вредноста на давачките во натура што ќе ги користи работникот;
4. начинот на пресметувањето и исплатувањето на платата за извршената прекувремена работа;
5. рокот за исплата на платата, кој не може да биде подолг од 1 месец.

Член 6

Кон член 6 точка 5 од Законот

Делот за одморите и отсутствата, треба да содржи:

1. траењето на дневниот одмор;
2. назначување на денот определен за неделен одмор;
3. случаите кога на работникот му припаѓа право на платено и неплатено отсуство и траењето на истите.

Член 7

Кон член 6 точка 6 од Законот

Во делот за основите и начинот на престанокот на работниот однос, договорот треба да содржи:

1. начинот на престанокот на работниот однос (по спогодба, отказ или истекот на времето за кое е заснован);
2. траењето на отказниот рок во случаите кога работниот однос престанува по пат на отказ.

Член 8

Овој правилник влегува во сила со денот на неговото објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 06-482

12 април 1960 година

Скопје

Секретар

за трудот на ИС,

Асен Смигитчиев, с. р.

109.

На основа член 81 од Законот за државната управа и точка 1 од Одлуката за овластување на поедини секретаријати на Извршниот совет и други органи на републичката управа својата внатрешна организација да ја утврдат со правилник („Службен весник на НРМ“ бр. 16/57), а во согласност со Извршниот совет на НРМ, дадена на седницата на Одборот за организационо-управни прашања на Извршниот совет од 30. III. 1960 година, Републичкиот завод за физичка култура донесува

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА

Член 1

Во Правилникот за организацијата и работата на Републичкиот завод за физичка култура („Службен весник на НРМ“ бр. 43/59) по членот 31 се додава нов член 31-а кој гласи:

„Затечените службеници на работа во Заводот на денот на влегувањето во сила на овој правилник ги задржуваат звањата и работните места на кои се поставени.

На работните места утврдени во Прилогот на овој правилник до крајот на 1961 година можат да се назначуваат и службеници од просветна и управна струка со други звања, пониска врста и пониска стручна спрема“.

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 02-119/1

9 мај 1960 година

Скопје

В. д. Директор

на Републичкиот завод за физичка култура,

Славко Матовски, с. р.

110.

На основа член 158 и 159 од Законот за правата и должностите, изборот и отповикувањето на народните пратеници на Народното собрание на Народна Република Македонија и во врска со Одлуката за утврдување престанокот на пратенички мандати и за одредување на дополнителни избори за избор на народни пратеници во Соборот на производителите донесена од Соборот на производителите на Народното собрание на седницата одржана на 28 април 1960 година,

Републичката изборна комисија го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРАТЕНИЦИ ВО СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НР МАКЕДОНИЈА

1) Се распишува дополнителен избор за народни пратеници во Соборот на производителите на Народното собрание на Народна Република Македонија во следните изборни околии и групи и тоа:

а) дополнителен избор за народен пратеник во групата на индустријата, трговијата и занаетчиството во Изборната околица Гевгелија;

б) дополнителен избор за народен пратеник во групата на индустријата, трговијата и занаетчиството во Изборната околица Идадија IV;

в) дополнителен избор за народен пратеник во групата на индустријата, трговијата и занаетчиството во Изборната околица Тетово II;

г) дополнителен избор за народен пратеник во групата на селското стопанство во Изборната околица Кичево.

2) Дополнителниот избор ќе се изврши на 20 јуни 1960 година.

3) За спроведувањето на дополнителните избори се надлежни околинските и општинските изборни комисии за односните изборни околии кои што се именувани со решението на Републичката изборна комисија број 2 од 3 јануари 1958 година („Службен весник на НРМ“ бр. 1/58).

Бр. 2/1

29 април 1960 година

Скопје

Републичка изборна комисија

Секретар,

Предраг Ѓорѓевиќ, с. р.

Претседател,

Асен Групче, с. р.

111.

На основа член 158 и 159 од Законот за правата и должностите, изборот и отповикувањето на народните пратеници на Народното собрание на Народна Република Македонија и во врска со Одлуката за утврдување престанокот на пратенички мандат и за одредување на дополнителни избори за утврдувањето место на народен пратеник во Републичкиот собор на Народното собрание на Народна Република Македонија во изборната околица Пробиштип донесена од Републичкиот собор на Народното собрание на седницата одржана на 28 април 1960 година.

Републичката изборна комисија го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ ЗА НАРОДЕН ПРАТЕНИК ВО РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1) Се распишува дополнителни избори за народен пратеник во Републичкиот собор на Народното собрание на Народна Република Македонија, во Изборната околица Пробиштип.

2) Дополнителните избори ќе се одржат на 19 јуни 1960 година.

3) За спроведување на дополнителните избори се надлежни Околинската изборна комисија за Штипска околица со седиште во Штип и Општинската изборна комисија за општина Пробиштип именувани со решението на Републичката изборна комисија број 2 од 3 јануари 1958 година („Службен весник на НРМ“ бр. 1/58).

Бр. 1/1

29 април 1960 година

Скопје

Републичка изборна комисија

Секретар,

Предраг Ѓорѓевиќ, с. р.

Претседател,

Асен Групче, с. р.

Огласен дел

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12-1707/1 од 9 февруари 1960 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Стерјовски Стерјо, роден на 18-II-1936 година во село Долно Дупени, Охридска околица, од татко Стерјовски Новаче и мајка Стерјовска, род. Јовановска Гина, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Мановски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (77)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12-1994/1 од 17 февруари 1960 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Манчевски Ристо, роден на 4 февруари 1918 година во село Миравци, Титсвелешка околица, од татко Манчев Петар и мајка Нушка, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Биновски**.

Промената на фамилијарното име на Манчев Ристо се протегнува и на малолетните му деца: Костадин, роден на 24 мај 1943 година, Костанда, родена на 17 мај 1948 година во с. Миравци, и Перса, родена на 6 јуни 1954 година во Гевгелија.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (78)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12-3731 од 28 март 1960 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Јовановска Јанка, родена на 14 јуни 1936 година во село Лазарополе, Тетовска околица, од татко Јовановски Мино и мајка Солунка, така што во иднина фамилијарното име ќе и гласи **Андоновска**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (79)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12-4585/1 од 29-III-1960 година, ја одобри промената на роденото и фамилијарното име на Божиновски Боривое, од село Кукуречани, роден на ден 26 август 1930 година во с. Кукуречани, од родители: татко Блажо и мајка Мита, така што во иднина роденото и фамилијарното име ќе му гласи **Јосифовски Борис**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (81)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12-3847/1 од 7-IV-1960 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Јовановски Никола, роден на 13 декември 1930 година во Дебар, Охридска околина, од татко Јовановски Димитрија и мајка Симовска Цана, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи: **Саревски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (85)

КОНКУРСИ

Врз основа на член 164 од Законот за јавните службеници, Комисијата за службенички работи на Народниот одбор на Кумановска околина

распишува

К О Н К У Р С

1. Јавен правобранител во Околинското јавно правобранителство 1

УСЛОВИ: да има завршено правен факултет.

Молбите со потребните документи да се доставуваат до Комисијата за службенички работи на Народниот одбор на Кумановска околина во срок од 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“.

Кон молбата обавезно да се приложи и кратка биографија. (507)

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА ДОМОТ ЗА НАРОДНО ЗДРАВЈЕ — ГОРЧЕ ПЕТРОВ

распишува

К О Н К У Р С

за назначување на еден **ЛЕКАР** од општа пракса

Услови: да има завршено медицински факултет.

Основна плата по Законот за јавните службеници а положајна спрема правилникот на ДНЗ — Горче Петров.

Молбите да се доставуваат до Конкурсната комисија за назначување на ДНЗ — Горче Петров.

Конкурсот трае и срок за поднесување на молбите до 15-V-1960 година. (509)

ФАКУЛТЕТСКИОТ СОВЕТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО-ШУМАРСКИОТ ФАКУЛТЕТ

распишува

К О Н К У Р С

За еден редовен професор за предметот **Технологија со преработка на дрвото**.

Рок за пријавување 30 дена по објавувањето на конкурсот, а во колку местото не се пополни во тој рок, конкурсот се продолжува до неговото пополнување, со тоа што крајниот рок на конкурсот е 31-XII-1960 година.

Пријавите да се поднесуваат до Деканатот на Земјоделско-шумарскиот факултет во Скопје.

Кон пријавата кандидатот треба да приложи диплома за завршен факултет, документи по член 31 од Законот за јавните службеници, биографија со податоци за досегашната работа и службовањето на кандидатот, потврда од установата каде што е кандидатот на служба дека нема материјални обзирски спрема истата и список на научните и стручните трудови со по еден примерок од трудовите.

Кандидатите треба да имаат докторат или приен хабилитационен труд. (511)

СОВЕТОТ ЗА ПРОСВЕТА НА НАРОДНИОТ ОДБОР НА СКОПСКА ОКОЛИЈА

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на упразнетите места во училиштата и другите воспитни установи на подрачјето на Скопска околина, за учебната 1960/61 година

I

ПРОСВЕТНИ СОВЕТНИЦИ

Завод за просветно-педагошка служба на НО на Скопска околина

- просветен советник за образование на возрасни 1
- просветен советник за стручни школи 1
- просветен советник за физичка култура 1

У С Л О В И:

За работното место под еден кандидатите треба да имаат завршено филозофски факултет, ВПШ или учителска школа.

За работното место под два кандидатите треба да имаат завршено факултет или ВСПШ.

За работното место под три кандидатите треба да имаат завршено ДИФ или средна школа.

II

УЧИЛИШТА ОД II-РА СТЕПЕН

А. ГИМНАЗИИ

1. Гимназија „Јосип Броз Тито“

- професор по хемија 1
- професор по физика 2
- професор по филозофија 1
- професор по историја 1
- професор по политичка економија 1
- стручен учител по политехничко образование 1

2. Гимназија „Орце Николов“

- професор по филозофија 1
- професор по француски јазик 1
- професор по латински јазик 1
- професор по историја 1
- професор по физика 2
- професор по математика 2
- професор по хемија 1
- професор по цртање 1
- професор по државно уредување 1

— наставник или стручен учител по фи- скултура	2	2. Електро-машинско техничко училиште „Стив Наумов“	
— стручен учител по политех. образование	1	— шеф на машински отсек — професор инженер	1
3. Гимназија „Цветан Димов“		— професор по германски јазик	1
— професор по физика	1	— професор или наставник по механичка технологија	1
— професор по државно уредување	1	— професор или наставник по машински елементи	2
— професор по филозофска група предмети	2	— професори по стручни машински пред- мети — инженери	5
— стручен учител по политехничко образо- вање	1	— наставник или стручен учител по на- цртна геометрија	1
Б. МЕДИЦИНСКИ УЧИЛИШТА		— професор по математика	1
1. Училиште за медицински сестри		— професори по стручни електро-предмети — електро инженери	2
— професор по англиски јазик	1	— стручен учител за лабораториски вежби	1
— професор по фармакологија, интерни, за- разни болести и патологија	1	3. Градежно техничко училиште „Здравко Цветковски“	
— професор по микробиологија	1	— директор	1
— наставници или стручни учители за стручни предмети	2	— професор по математика	1
2. Училиште за фармацевтски техничари		— професор по физика	1
— професор по германски и македонски јазик	1	— професори по градежни предмети — инженери	11
3. Училиште за заботехничари и забари		— професори по геодетски предмети — инженери	4
— професор по македонски јазик	1	— професор по хидротехника — инженер	1
— професор по протетика, препарација и други стручни предмети	2	4. Балетско училиште	
— стручен учител по екстракција — забар	1	— наставници и стручни учители по кла- сичен балет	2
4. Училиште за санитарни техничари		— наставници или стручни учители по корепетирање	2
— професор по хигиена — лекар	1	5. Училиште за социјални работници	
— стручен учител за лабораториски вежби	1	— професор по државно уредување и управно право	1
5. Училиште со практична обука за болничари		— професор по социјална медицина и психопатологија	1
— стручен учител по стручни предмети	1	— наставник или стручен учител по прак- тична работа по методика	1
В. УЧИЛИШТА ЗА НАСТАВЕН КАДАР		— професор по основи на политичка еко- номија и стопанство	1
1. Учителска школа „Никола Карев“		6. Угостителско училиште со практична обука	
— професор по педагогија	1	— професор или наставник по стопанска математика	1
— професор по методика	1	7. Периодично градежно училиште со практична обука „Чеде Филиповски — Даме“	
— професор по психологија	1	— директор	1
— професор по филозофија	1	8. Училиште за висококвалификувани работници	
— професор или наставник по музика	1	— директор	1
— наставник или стручен учител по тех- ничко образование	1	— професор по математика	1
2. Учителска школа „Зеф Јуш Марку“		— професор по физика	1
— професор по дидактика	1	— професори по машинска група предмети — инженери	2
— професор по македонски јазик	1	— професор по електротехника инженер	1
— наставник или стручен учител по технич. воспитание	1	9. Училиште со практична обука за живинари	
3. Училиште за применета уметност		— директор	1
— професор по внатрешна архитектура	1	— професор или стручен учител по стручни предмети	1
— професор по графика	1	— учител по практична настава за живи- нарство	1
— учител по практична настава за дрво- делие	1	10. Трговска школа со практична обука	
4. Музичко училиште		— професор по македонски јазик	1
— професори по виолина	4	— професор по стопанска математика	1
— професори по клавијар	2	— професор по организација	1
— професори по теоретски предмети музика	2	— професор по економика на ФНРЈ	1
— професор по дирижирање	1		
Г. СТРУЧНИ УЧИЛИШТА			
1. Економско училиште „Борис Кидрич“			
— професори по книговодство	2		
— професор по стопански систем	1		
— професор по право	1		
— професори по хемија со технологија	2		
— професор по контоарски работи	1		
— наставник или стручен учител по фискултура	1		
— наставници или стручни учители за кни- говодство и комерцијален смер	2		

- професор по книговодство со кореспонденција 1
- професор по стокосзнание и хемија 1
- стручен учител по фискултура 1
- учител по трговска пракса 1

Д. УЧИЛИШТА ЗА УЧЕНИЦИ ВО СТОПАНСТВОТО

1. Електро-метално преработувачко училиште „Никола Тесла“

- професор по македонски јазик 1
- професор по политичка економија 1
- наставник или стручен учител по електротехника 1
- наставник или стручен учител по практична обука 1
- наставник или стручен учител по техничко цртање 1

2. Метало-преработувачко училиште „Коце Металец“

- професор или наставник по физика 2
- професор или наставник по математика 1
- професор по политичка економија 1
- наставник или стручен учител по фискултура 2
- наставник или стручен учител по техничко цртање 1
- наставник или стручен учител по механика 1
- наставник или стручен учител по технологија 1

3. Дрво-преработувачко училиште „Димитрие Туцовиќ“

- директор 1
- наставник или стручен учител по фискултура 1

4. Училиште за ученици во стопанство „Димитар Влахов“

- професор по политичка економија 1
- професор или наставник по физика — математика 2

У С Л О В И:

1. За работните места професор потребно е кандидатите да имаат завршен соодветен факултет.

2. За работните места наставник потребно е кандидатите да имаат завршено ВПШ, ВСПШ или друга виша школа соодветна за работното место.

3. За работните места стручен учител потребно е кандидатите да имаат завршена стручна школа.

4. За работните места учители по практична настава потребно е кандидатите да имаат завршено школа за висококвалификувани работници или положен испит за висококвалификуван работник (мајсторски) во соодветната струка.

5. За работните места директори на училишта потребно е кандидатите да имаат завршено филозофски факултет или факултет спрема соодветното училиште.

6. Кандидатите кои ќе конкурираат за наставник по практична работа во Социјална школа треба да имаат завршено виша или средна социјална школа и неколку години практика.

7. За работните места наставник или стручен учител во техничките училишта, можат да конкурираат и виши техничари.

Молбите таксирани со 50 динари државна такса се доставуваат до односните училишта.

Кон молбата треба да се приложи:

а) Кандидати кои се во работен однос:

1. Препис од дипломата за образование и дипломата за положен стручен испит,
2. Последните оценети решенија за звање, плата и положајна плата,
3. Оценувачки листови за последните две учебни години.

б) Кандидати кои прв пат стапуваат на служба:

1. Сите документи по член 31 од Законот за јавните службеници.

Молби со некомплетирани документи не се земаат во предвид.

Секој кандидат може да конкурира најмногу на 3 места. Во молбите кандидатот треба да наведе во кое училиште конкурирал, како и во кое училиште најповеќе би сакал да биде примен. Исто така треба да ја наведе точната адреса каде ќе се наоѓа во времето од 15—30 јуни.

Конкурсот ќе трае заклучно до 31 мај.

Стан, патни и селидбени трошоци нема да се обезбедуваат.

III.

ОСНОВНИ УЧИЛИШТА

НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНА ИДАДИЈА

1. Основно училиште „Гоце Делчев“

- професор или наставник по физика 1
- професор или наставник по математика 1
- стручен учител по физичко воспитување 1

2. Основно училиште „Владимир Илич — Ленин“

- наставник или стручен учител по општо техничко образование 1

3. Основно училиште „Његош“

- учители 7
- професор или наставник за запознавање на природата 1

Со наставен српски јазик

- учители 4
- професор или наставник по француски јазик 1

- професор или наставник по запознавање на општеството 1

- наставник или стручен учител по физичко воспитување 2

- наставник или стручен учител по општо техничко образование 2

- наставник или стручен учител по музика 1

- професор или наставник по запознавање на природата 1

- професор или наставник по математика 1

4. Основно училиште „Коле Неделковски“

- учители 2
- учител за помошна паралелка 1
- професор или наставник по македонски јазик 1

- професор или наставник по запознавање на природата 1

- професори или наставници по математика — физика 2

- професор или наставник по запознавање на општеството 1

- наставник или стручен учител по општо техничко образование 1

5. Основно училиште „Кочо Рацин“

- учители 3

— наставник или професор по македонски јазик	1
— наставник или професор по запознавање на општеството	1
— наставник или стручен учител по општо техничко образование	2
— стручен учител по физичко воспитување	2
6. Основно училиште „Владо Тасевски“	
— учители	1
— професор или наставник по математика	1
— професор или наставник по математика — физика	1
— наставник или стручен учител по општо техничко образование	1
7. Основно училиште „29 ноември“	
— учители	3
— наставник или стручен учител по музика	1
8. Основно училиште „Карпуш“	
— учител (за српска паралелка)	1
— професори или наставници по математика	2
— наставник или професор по физика	1
— професор или наставник по биологија — хемија	1
— стручен учител по физичко воспитување	1
— наставник или стручен учител по општо техничко образование	1
9. Основно училиште за музичко образование	
— професор по клавир	2
— професор по виолина	1
— професор по теорија	1
— стручен учител по клавир	4
— стручни учители по виолина	4
10. Управители на училишта	
— управител на основно училиште „Његош“	1
— управител на основно училиште „Братство“ с. Д. Нерези	1
— пом. управител на основно училиште „Кочо Рацин“	1
— пом. управител на основно училиште „Карпуш“	1
— пом. управител на основно училиште „Коле Неделковски“	1
11. Воспитен кадар	
— Пионерски дом „Карпуш“	
— воспитувачки	2

У С Л О В И:

1. За работните места професор потребно е кандидатите да имаат завршен филозофски факултет односно музичка академија.

2. За работните места наставник потребно е кандидатите да имаат завршено ВПШ.

3. За работните места стручен учител потребно е кандидатите да имаат завршена средна стручна школа.

4. За работните места учител потребно е кандидатите да имаат завршено учителска школа, над четири години работен стаж и положен стручен испит.

5. За работните места воспитачи потребно е кандидатите да имаат завршено учителска школа или учителска школа — отсек за воспитачи.

6. За работните места управители на училишта и пом. управители потребно е кандидатите да имаат завршено филозофски факултет или ВПШ со над 5 години служба или учителска школа со над 10 години служба.

НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА

1. Основно училиште „Браќа Миладинови“	
— професор или наставник по македонски јазик	1
2. Основно училиште „Кузман Шапкаров“	
— професор или наставник по македонски јазик	1
— професор или наставник по математика — физика	1
3. Основно училиште „Гуро Салај“	
— професор или наставник по македонски — српски јазик	1
— професор или наставник за математика	1
— професор или наставник за математика — физика	1
— професор или наставник за историја — географија	1
— професор или наставник за биологија — хемија	1
— наставник или стручен учител за физичко воспитување	1
— учители	3
4. Основно училиште „Глигор Прличев“	
— професор или наставник за физика	1
— професор или наставник за математика	1
— професор или наставник за историја — географија	1
— наставник или стручен учител за општо техничко образование	1
— професор или наставник за ликовно воспитување	1
5. Основно училиште „Кирил Пејчиновиќ“	
— професор или наставник за математика	2
— професор или наставник за математика — физика	2
— наставник или стручен учител за општо техничко образование	1
— професор или наставник за ликовно воспитување	1
6. Основно училиште „13 ноември“	
— професор или наставник за математика — физика	1
— професор или наставник за географија — историја	1
— наставник или стручен учител за општо техничко образование	1
— наставник или стручен учител за физичко образование	1
— учители	2
7. Основно училиште „Владимир Назор“	
— професор по математика — физика	1
— наставник или стручен учител по општо техничко образование	1
8. Основно училиште „Јордан Константинов Цинот“	
— наставник или стручен учител по општо техничко образование	1
9. Основно училиште „Иво Рибар — Лола“	
— наставник или стручен учител за физичко образование	1
— учител за помошна паралелка	1
10. Основно училиште „Кузман Јосифовски Питу“	
— наставник или стручен учител за музика	1

11. Воспитен кадар

- Детска градина „Мирче Ацев“
- воспитувачки

12. Управители на училишта

- управител на Основно училиште „13 ноември“
- управител на Основно училиште „Гоце Делчев“ — с. Горно Лисиче

УСЛОВИ:

На сите работни места професор кандидатите треба да имаат завршен филозофски факултет со положен стручен испит и минимум 5 години наставничка практика, или за наставник завршено ВПШ со положен стручен испит и минимум 8 години наставничка практика. Учителите кои ќе конкурираат за учителски места треба да имаат над 4 години служба и положен стручен испит.

НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНА КАЛЕ**1. Основно училиште „Јане Сандански“**

- професор или наставник по македонски јазик 1
- професор или наставник по српски јазик 1
- професор или наставник по француски јазик 1
- професор или наставник по историја 1
- професор или наставник по математика 1
- професор или наставник по физика 1
- наставник или стручен учител по политехничко образование 1
- професор или наставник по ликовно воспитување 1
- учител за помошна паралелка 1

2. Основно училиште „Васил Главинов“

- учители 4
- професор или наставник по математика 1
- наставник или стручен учител по физичка култура 1
- наставник или стручен учител по политехничко образование 1

3. Основно училиште „Даме Груев“

- управител 1
- професор или наставник по македонски јазик 1
- професор или наставник по српски јазик 1
- професор или наставник по француски јазик 1
- професор или наставник по физика 1
- наставник или стручен учител по политехничко образование 1
- учители за македонска паралелка 3
- учител за српска паралелка 1

4. Основно училиште „Вук Караџиќ“

- учители за турски паралелки 7

5. Воспитен кадар

- воспитач во Детската градина „Страшо Пинџур“ 1

УСЛОВИ:

Кандидатите што ќе конкурираат за управители на училиште треба да имаат завршено филозофски факултет, 5 години служба или ВПШ со 7 години служба или учителска школа со 10 години служба, сите со положен стручен испит.

Кандидатите што ќе конкурираат за работните места треба да имаат завршено: за професори фа-

култет, за наставници ВПШ со над 4 години служба и стручен испит, со исклучок на предметите математика — физика.

Кандидатите кои ќе конкурираат за учители треба да имаат завршено учителска школа, над 4 години служба и положен стручен испит.

НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНА СААТ КУЛА**1. Основно училиште „Доситеј Обрадовиќ“**

- учители 8
- професор или наставник по француски јазик 1
- учител за помошна паралелка 1

2. Основно училиште „Рајко Жинзифов“

- учители 1

3. Основно училиште „Никола Вапцаров“

- наставник или стручен учител по општо техничко образование 1

4. Основно училиште „Стив Наумов“

- пом. управител 1
- учители 5
- професори или наставници по математика 3
- професор или наставник по општество 1

5. Основно училиште во село Мадари

- пом. управител 1

6. Основно училиште во с. Трубарево

- учители 2

7. Основно училиште во село Брњарци

- учител 1

Училишта со наставен турски јазик**8. Основно училиште „Тефејуз“**

- управител 1
- професор или наставник по турски јазик 1
- професор или наставник по биологија 1
- професор или наставник по општество 1
- професор или наставник по математика 1
- физика 1
- професор или наставник по француски јазик 1

Основно училиште со наставен шиптарски јазик**9. Основно училиште „Лирија“**

- управител 1
- пом. управител 1
- учители 4
- професор или наставник по македонски јазик 1
- професор или наставник по математика 2
- професор или наставник по физика 1
- професор или наставник по биологија 3
- наставник или стручен учител по физичка култура 1
- наставник или стручен учител по музика 1
- наставник или стручен учител по општо техничко образование 1

10. Основно училиште во село Страцинци

- учители 1

11. Основно училиште во село Мојанци

- учител 1

Детска градинка „Братство-Единство“

- управител 1
- воспитач 1

Пионерски дом „Иднина“

- наставник или стручен учител по општо техничко образование 1

У С Л О В И:

Кандидатите што ќе конкурираат на работните места за професори, наставници треба да имаат завршено филозофски факултет или ВПШ.

Кандидатите што конкурираат за учители треба да имаат завршено учителска школа, над 4 години служба и положен стручен испит.

Кандидатите што ќе конкурираат за управители на училишта, градинки и домови треба да имаат завршено филозофски факултет, ВПШ или учителска школа.

НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНА
ГОРЧЕ ПЕТРОВ

1. Основно училиште „Мирче Ацев — Горче Петров“
 - учители 3
 - професор или наставник по македонски јазик 1
 - професор или наставник по биологија 1
 - професор или наставник по математика 2
 - наставник или стручен учител по физичко воспитување 1
 - наставник или стручен учител по политехничко образование 1
2. Основно училиште „Моша Пијаде“ — Г. Петров
 - учител 1
 - професор или наставник по математика 2
3. Основно училиште за образование на возрасни „Гуро Салај“ — Горче Петров
 - управител 1
 - професор или наставник по математика 1
4. Забавиште во Горче Петров
 - воспитачка 1
5. Основно училиште — село Кучково
 - управител 1
 - професор или наставник за српски и француски јазик 1
 - професор или наставник по географија и историја 1
 - професор или наставник по физика и математика 1
6. Основно училиште — село Шишево
 - учител 1

Со шиптарски наставен јазик

7. Основно училиште „Дрита“ — с. Рапче
 - управител 1
 - учители 4
 - професор или наставник по шиптарски јазик 1
 - професор или наставник по француски и македонски јазик 1
 - професор или наставник по историја — географија 1
 - професор или наставник по математика — физика 1
 - професор или наставник по биологија — хемија 1
 - наставник или стручен учител по физичко воспитување 1
 - наставник или стручен учител за ликовно воспитување и општотехничко воспитување 1

- наставник или стручен учител по музика 1
- 8. Основно училиште село Горно Свиларе
 - учител — управител 1
- 9. Основно училиште село Чајлане
 - учител — управител 1
- 10. Основно училиште село Семениште
 - учител — управител 1
- 11. Основно училиште село Ласкарци
 - учител — управител 1
- 12. Основно училиште село Буковиќ
 - учител — управител 1
- 13. Основно училиште село Раовиќ
 - учител — управител 1
- 14. Основно училиште село Никиптане
 - учител — управител 1
- 15. Основно училиште село Паничари
 - учител — управител 1
- 16. Основно училиште село Долно Свиларе
 - учител 1
- 17. Основно училиште село Радупа
 - учител 1

У С Л О В И:

Кандидатите што ќе конкурираат за работните места професор или наставник и учител во училиштата во Горче Петров треба да имаат завршено факултет, ВПШ и учителска школа, 3 години практика и положен стручен испит. За останатите места кандидатите треба да имаат завршен факултет или ВПШ а за учителите — управители оформено учителско образование.

НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНА ВУТЕЛ

1. Основно училиште „Гоце Делчев“ с. Љубанци
 - учители 2
 - професор или наставник по македонски јазик 1
 - професор или наставник за биологија 1
 - професор или наставник за српски или француски јазик 1
 - професор или наставник за историја — географија 1
 - професор или наставник за ликовно и физичко воспитување 1
 - наставник или стручен учител по музика 1
2. Основно училиште „Кирил и Методи“ — с. Кучевиште
 - учители 6
 - професор или наставник по македонски јазик 1
 - професор или наставник по математика и физика 1
 - професор или наставник по биологија 1
 - професор или наставник за историја — географија 1
 - наставник или стручен учител по ликовно воспитување и музика 1
 - професор или наставник за српски и француски јазик 1
3. Основно училиште село Чучер
 - учители 2

4. Основно училиште село Бразда
— учител 1
5. Основно училиште село Побожје
— учител 1
6. Основно училиште село Бродец
— учител 1
7. Основно училиште село Радишани
— учител 1
8. Основно училиште село Прешево
— учител 1
9. Основно училиште село Булачани
— учител 1

Учители за основни училишта на наставен шиптарски јазик

10. Основно училиште село Брест
— учители 4
11. Основно училиште село Горно Блаце
— учител 1
12. Основно училиште село Долно Блаце
— учител 1
13. Основно училиште село Љуботен
— учител 1

У С Л О В И:

Кандидатите што ќе конкурираат за работните места професор, наставник и учител треба да имаат оформено образование т.е. филозофски факултет, ВПШ и учителска школа.

НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНА РАКОТИНЦИ

1. Основно училиште „Кочо Рацин“ — Ракотинци
 - управител 1
 - професор или наставник по математика — физика 1
 - професор или наставник по историја — географија 1
 - професор или наставник по француски јазик 1
 - наставник или стручен учител по пеење 1
 - учители 1
 2. Основно училиште „Ј. Б. Тито“ — Нова Брезница
 - управител 1
 - професор или наставник по македонски јазик 1
 - професор или наставник по биологија 1
 - учители 2
 3. Основно училиште село Осинчани
— учител 1
 4. Основно училиште село Елово
— учители 2
 5. Основно училиште село Говрлево
— учители 2
 6. Основно училиште с. Долно Соње
— учители 2
- Учители на наставен шиптарски јазик**
7. Основно училиште село Чифлик
— учител 1
 8. Основно училиште село Св. Петка
— учител 1

9. Основно училиште Црни Врх
— учители 2
10. Основно училиште село Патишка Река
— учители 2

У С Л О В И:

Кандидатите што ќе конкурираат за работните места за професор, наставник и учител треба да имаат оформено образование т.е. завршен филозофски факултет, ВПШ и учителска школа.

НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНА ДРАЧЕВО

1. Основно училиште с. Драчево
 - учители 2
 - наставник или професор по српски јазик 1
 - професор или наставник по историја 1
 - професор или наставник по математика — физика 1
 - наставник или стручен учител по музика 1
2. Основно училиште село Зелениково
 - управител 1
 - професор или наставник по математика 1
 - професор или наставник по општество 1
 - наставник или стручен учител по физ-култура 1

Со шиптарски наставен јазик

4. Основно училиште село Студеничани
 - управител 1
 - професор или наставник по шиптарски јазик 1
 - професор или наставник по македонски и француски јазик 1
 - професор или наставник по историја и географија 1
 - професор или наставник по математика — физика 1
 - наставник или стручен учител по физ-култура 1
 - учител 1

Учители со наставен шиптарски јазик

- село Батинци 1
- село Вртекица 1
- село Црвена Вода 1
- село Алдинци 1
- село Вражале 1
- село Дејковец 1
- село Смесица 1
- село Тисовица 1

У С Л О В И:

Кандидатите што ќе конкурираат за управител треба да имаат завршено ВПШ или учителска школа со над 12 години пракса. Останатите кандидати што ќе конкурираат на работните места професор или наставник треба да имаат завршено филозофски факултет или ВПШ, а за учители учителска школа.

НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ

1. Основно училиште Петровец
 - учители 3
 - професор или наставник по француски јазик 1

- професор или наставник по географија — историја 1
- професор или наставник за ликовно воспитување 1
- професор или наставник по математика 1
- 2. Основно училиште Миладиновци**
- професор или наставник по француски јазик 1
- професор или наставник по српски јазик 1
- наставник или стручен учител по ликовно воспитување 1
- наставник или стручен учител по музичко воспитување 1
- 3. Основно училиште Колонија**
- учители 3
- професор или наставник по француски јазик 1
- професори или наставник по историја — географија 1
- професор или наставник по математика — физика 1
- наставник или стр. учител по музика 1
- Учители**
- Основно училиште Сушица 1
- Основно училиште Горно Коњари 1
- Основно училиште Кожле 1
- Основно училиште Катланово 1
- Основно училиште Бунарцик 2
- Основно училиште Белимбегово 2
- Основно училиште Долно Коњари 1
- Учители на наставен српски јазик**
- Основно училиште Долно Коњари 1
- Учители на наставен јазик турски**
- Основно училиште Средно Коњари 2

У С Л О В И:

Кандидатите што ќе конкурираат за професор и наставник во селата Петровец, Миладиновци и Колонија треба да имаат завршено филозофски факултет, ВПШ и стручна школа. Кандидатите што ќе конкурираат за учители за горните места и Катланово, Белимбегово и Бунарцик треба да имаат учителска школа и положен стручен испит. За останатите места можат да конкурираат кандидати со завршена учителска школа.

Кандидатите кои ќе конкурираат за сите општини треба да поднесат молби таксирани до односните училишта каде што ќе конкурираат.

Кон молбата треба да се приложи:

а) За кандидати кои се во работен однос:

1. Препис од дипломата за образование и стручен испит,
2. Последните оценети решенија за звање и полагајна плата,
3. Оценувачките листови за последните две учебни години.

б) Кандидати кои прв пат стапуваат на служба

1. Сите документи по член 31 од Законот за јавните службеници.

Молби со некомплетирани документи не се земаат во предвид.

Секој кандидат може да конкурира најмногу на 3 места. Во молбите кандидатите треба да наведат

во кои училишта конкурирале, како и во кое училиште најповеќе би сакале да бидат примени. Исто така треба да ја наведат точната адреса каде ќе се наоѓаат во времето од 15—30 јуни.

Конкурсот ќе трае заклучно до 31 мај.

За градските општини стан, патни и селидбени трошоци нема да се обезбедуваат.

Од Советот за просвета на Скопска околија

СОВЕТОТ ЗА НАРОДНО ЗДРАВЈЕ НА НРМ СКОПЈЕ распишува К О Н К У Р С

за пополнување на следното работно место:

1. Управник на Специјалната болница за белодробна туберкулоза во с. Јасеново, Т. Велешка околија.

Услови: завршен медицински факултет-специјалист физиолог.

Основна плата спрема Законот за јавните службеници, а полагајна спрема Одлуката за највисоките полагајни плати за полагаите и управници (директори) на одделни видови здравствени установи во НРМ.

Молбите ќе се примаат до пополнувањето на работното место. (548)

СОДРЖИНА

	Страна
105. Одлука за утврдување престанокот на пратенички мандат и за одредување дополнителни избори за упразнетото место на народен пратеник во Републичкиот собор на Народното собрание на Народна Република Македонија во изборната околина Пробиштип — — — — —	287
106. Одлука за утврдување престанокот на пратенички мандати и за одредување дополнителни избори за народни пратеници на Соборот на производителите на Народното собрание — — — — —	287
107. Правилник за полагање стручен испит за висококвалификуван занаетчиски работник — — — — —	288
108. Правилник за содржината на договорот за работа што се склучува помеѓу земјоделските работници и приватните работодаатели — — — — —	293
109. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за организацијата и работата на Републичкиот завод за физичка култура — — — — —	293
110. Решение за распишување на дополнителни избори за народни пратеници во Соборот на производителите на Народното собрание на НР Македонија — — —	294
111. Решение за распишување на дополнителни избори за народен пратеник во Републичкиот собор на Народното собрание на Народна Република Македонија — — —	294